



ОПШТИНА ИЛИНДЕН

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Проект за Подобрување на Општински Услугите - МСИП

Кредит Бр. 7699-МК

MSIP-NCB-038 - 13

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за набавка на градежни работи за „греење и ладење на општинските згради –Општина Илинден – MSIP-NCB 038 – 13”.
3. **Општина Илинден** ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат ” **Изградба на систем за греење и ладење со алтернативни извори на енергија во општинска установа Дом на Култура „Илинден“ во нас.Илинден.**
4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, (од мај 2004 и ревидирано во октомври 2006, мај 2010, ноември 2010 и јануари 2011), и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30 часот:

Адреса: Општина Илинден

Ул.9 бб. н.Илинден

Поштенски број: 1041 Илинден

Држава: Република Македонија

Телефон: +022571-703, +022571-704

Факс: +022573-515

Електронска адреса: ilinden@ilinden.gov.mk

6. Бараните квалификации вклучуваат:

Финансиска ситуација:

Минимален просечен годишен обрт од 30.000.000,00 МКД како примени исплати од договори кои се во тек или завршиле во последните три години.

Општо искуство:

Најмалку три (3) успешно завршени договори во последните 3 години за исти или слични работи во **Изградба на систем за греење и ладење со алтернативни извори на енергија и изградба на вентилација.**

Максималниот процент за подизведувачи изнесува: 10%. Повеќе детали во однос на потребните квалификации се обезбедени во тендерската документација.

7. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

а) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 10000000063095

Буџетска корисничка сметка: 730014110663019

Приходно konto: 724125 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Илинден.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **10.02.2014 година до 12,00 часот**. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу на **10.02.2014 во 12,00 часот**.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **300.000,00 МКД**.

10. Адреса: Општина Илинден

Ул.9 бб. н.Илинден

Поштенски број:1041

Држава:Република Македонија

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Комисија за јавни набавки